

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 03.04.2017 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВААТ** одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви: 109088, 109083, 106009, 109912, 109909, 109905, 109356, 105701, 109914, 104776, 109412, 108798, 107518, 108478, 108468, 108419, 108453, 108799, 109315 и 108883 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија -8-ми кат Скопје на негово барање.

### II

Одобренјата за користење на радиофреквенции од точка I на ова Решение престануваат да важат заклучно со 03.04.2017 година.

### III

Ова решение е конечно

## Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109088, 109083, 106009, 109912, 109909, 109905, 109356, 105701, 109914, 104776, 109412, 108798, 107518, 108478, 108468, 108419, 108453, 108799, 109315, 108883 и 105757 на ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје со адреса на ул.Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат.

На 30.03.2017 година ОНЕ.ВИП Оператор ДОО Скопје, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-581.

Одобрението со број: 105757 е предходно отповикано на ден 24.03.2017 со решение уп1-бр.0802-468 по ваше барање.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14,44/15 и 193/15), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-581  
Скопје, 04-04-2017

По овластување од Директорот,  
Игор Бојџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

